

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 59

Год. LXVI

Среда, 28 април 2010

Цена на овој број е 150 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1045. <b>Одлука</b> за давање согласност на Годиншната инвестициона програма за 2010 година на ЈП „Македонски шуми“ - Скопје.....	2	1050. <b>Исправка</b> на Одлуката за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за култура.....	7
1046. <b>Одлука</b> за определување на ветеринарни инспекциски места на граничен премин.....	2	1051. <b>Исправка</b> на Одлуката за дополнување на Одлуката за продажба на становите на кои права, должност и одговорности во поглед на располагањето има Републиката.....	8
1047. <b>Одлука</b> за определување на местата на влез на кои ќе се врши фитосанитарна инспекција.....	5	1052. <b>Програма</b> за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2010 година.....	9
1048. <b>Одлука</b> за изменување и дополнување на Одлуката за започнување постапка за доделување концесија за вршење на работите на изградба, реконструкција, одржување, наплата на патарина и користење на дел од државните патишта во Република Македонија (Пакет 1).....	5	1053. <b>Изменување на Лиценца</b> под број 19-6940/1 од 13.11.2007 година издадена на Друштвото за производство, трговија и услуги „Ханза Керамика“ ДОО увоз-извоз Куманово за постојано приредување на посебната игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“.....	13
1049. <b>Одлука</b> за изменување и дополнување на Одлуката за започнување постапка за доделување концесија за вршење на работите на изградба, реконструкција, одржување, наплата на патарина и користење на дел од државните патишта во Република Македонија (Пакет 2).....	6	1054. <b>Изменување на Лиценца</b> под број 19-1879/1 од 26.05.2005 година издадена на Друштвото за производство, трговија и услуги „Астра Електроник Компани“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри во автомат клуб.....	13

	Стр.		Стр.
1055. <b>Наредба</b> за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавно здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животните или производите од животинско потекло во 2010 година.....	13	1056. <b>Одлука</b> за објавување на известување за датумот од кој почнува да тече рокот за поднесување на заверена писмена изјава.....	15
		<b>Огласен дел</b> .....	<b>1-48</b>

#### ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1045.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2010 година, донесе

#### О Д Л У К А

##### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2010 ГОДИНА НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната инвестициона програма за 2010 година на ЈП „Македонски шуми“ - Скопје, бр.02-209/3 од 8.02.2010 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 2.02.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1642/1  
7 април 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1046.

Врз основа на член 82 став (4) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр.113/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.04.2010 година донесе

#### О Д Л У К А

##### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИ ИНСПЕКЦИСКИ МЕСТА НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН

#### Член 1

Со оваа одлука се определуваат ветеринарните инспекциски места на граничен премин.

#### Член 2

(1) Ветеринарните инспекциски места на граничен премин се определуваат за проверка и преглед на сите или само на одредени категории животни и производи од животинско потекло, како ветеринарни инспекциски места на копнен (патен и железнички) граничен премин, аеродромски граничен премин или граничен премин на пристаниште.

(2) Ветеринарните инспекциски места на граничен премин од став (1) од овој член се дадени во Листата од Прилогот кој е составен дел на оваа одлука.

#### Член 3

(1) На листата од член 2 став (2) од оваа одлука се наведени видовите животни и категориите производи од животинско потекло за кои ветеринарните инспекциски места на граничен премин или инспекциски центар се определени, вклучувајќи ги и поединостите за секое понатамошно ограничување на видовите животни и категориите производи од животинско потекло.

(2) Доколку ветеринарното инспекциско место на граничен премин е определено за преглед само на одредени категории производи од животинско потекло, објектите на ветеринарното инспекциско место на граничен премин може соодветно да се ограничат во онаа мера која е потребна за извршување на ветеринарните проверки и прегледи на категориите производи од животинско потекло за кои е определен.

(3) По исклучок на став (2) од овој член, длабоко замрзнато семе и ембриони, нуспроизводи или производи од крв од животинско потекло наменети за техничка употреба и фармацевтски цели, кои може да се транспортираат на собна температура во запечатени пакети или контејнери со систем за саморегулација на температурата, може да се увезуваат само на ветеринарни инспекциски места на граничен премин кои се на листата определена за вршење проверка и преглед на пакувани производи од животинско потекло на собна температура.

#### Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за основање гранични ветеринарни станици („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/92 и 55/93).

#### Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2119/1  
20 април 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

## Прилог

## Листа на ветеринарни инспекциски места на граничен премин во Република Македонија

1	2	3	4	5	6
Аеродром Александар Велики		A		НС (2)(3)(4), ННС (6)	О (9)(10)
Аеродром Охрид		A			О (10 , само мачки и кучиња)
Блаце		R		НС, ННС	U, E, O
Богородица		R		НС, ННС	U, E, O
		F		НС, ННС	U, E, O
Деве Баир		R		НС, ННС	U, E, O
Делчево		R		НС, ННС	U, E, O
Меџитлија		R		НС, ННС	U, E, O
Ново Село		R		НС, ННС	U, E, O
Табановци		R		НС, ННС	U, E, O
		F		НС, ННС	U, E, O
Ќафасан		R		НС, ННС	U, E, O

## Легенда:

1 = назив

2 = код на TRACES

3 = тип на определба

A = аеродромски граничен премин

F = железница

P = пристаниште

R = патен граничен премин

4 = инспекциски центар

5 = производи од животинско потекло

НС = сите производи за исхрана на луѓе

ННС = останати производи (освен за исхрана на луѓе)

NT = нема барања за температура

T = замрзнати/ разладени производи

T (FR) = замрзнати производи

T (CH) = разладени производи

6 = живи животни

U = копитари и папкари: говеда, свињи, овци, кози, диви и домашни копитари

E = регистрирани копитари

O = други животни (вклучително и животни од зоолошки градини)

5-6 = посебни забелешки

- (1) = проверка на риба на инспекциски места со локација на пристаниште каде се растовара риба
- (2) = само пакувани производи од животинско потекло
- (3) = само производи од риба
- (4) = само протеини од животинско потекло
- (5) = само кожа и подкожје
- (6) = само течни масти, масла и рибино масло
- (7) = Исландски пони копитари (само од април до октомври)
- (8) = само копитари
- (9) = само тропски риби
- (10) = само мачки, кучиња, глодари, лагоморфи, жива риба и рептили
- (11) = рефусна храна за исхрана на животни
- (12) = за (U) во случај на копитари, само оние, наменети за зоолошки градини; и за (O), само едnodневни пилиња, риба, кучиња, мачки, инсекти или други животни наменети само за зоолошки градини
- (13) = не се однесува за Република Македонија (наменето за транзит низ Европската Заедница за пратки со одделни производи од животинско потекло за исхрана на луѓе, кои доаѓаат или се по потекло од Русија во согласност со посебни процедури предвидени во соодветното законодавство на Европската Заедница)
- (14) = ограничен број на видови се дозволени, како што е дефинирано од надлежниот национален орган, односно Управата за ветеринарство на Република Македонија.

1047.

Врз основа на член 23 став 6 од Законот за здравје-то на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 81/08 и 20/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.04.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСТАТА НА ВЛЕЗ НА**  
**КОИ ЌЕ СЕ ВРШИ ФИТОСАНИТАРНА**  
**ИНСПЕКЦИЈА**

Член 1

За места на влез за вршење на фитосанитарна инспекција на растенија, растителни производи и други објекти и предмети, при увоз и извоз во прометот преку државната граница се определуваат следните гранични премини:

- За железнички превоз: Железничка станица – Тру-барево – Скопје, Табановце – Куманово, Гевгелија – Гевгелија, Мецитлија – Битола;

- За патен превоз: Долно Блаце – Скопје, Табановце – Куманово, Деве Баир – Крива Паланка, Делчево – Делчево, Ново Село – Струмица, Богородица – Гевгелија, Стар Дојран – Дојран, Мецитлија – Битола, Кафасан – Струга, Блато – Дебар;

- За воздушен превоз: Аеродром Александар Велики – Скопје, Аеродром Охрид – Свети Апостол Павле;

- За поштенски пратки: Пошта – Скопје.

Член 2

За места на влез за вршење на фитосанитарна инспекција на растенија, растителни производи и други објекти и предмети, на транзитни пратки преку територијата на Република Македонија се определуваат следните гранични премини:

- За железнички превоз: Железничка станица – Тру-барево – Скопје, Табановце – Куманово, Гевгелија – Гевгелија, Мецитлија – Битола,

- За патен превоз: Долно Блаце – Скопје, Табановце – Куманово, Деве Баир – Крива Паланка, Делчево – Делчево, Ново Село – Струмица, Богородица – Гевгелија, Мецитлија – Битола, Кафасан – Струга.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на гранични премини на кои се врши увоз, извоз и транзит на растенијата, растителните производи и средствата за заштита на растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/00).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2132/1  
20 април 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1048.

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 139/08, 64/09 и 52/10) и член 11 став 1 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 52/09 и 114/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.04.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-**  
**ЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДО-**  
**ДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РА-**  
**БОТИТЕ НА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА,**  
**ОДРЖУВАЊЕ, НАПЛАТА НА ПАТАРИНА И КО-**  
**РИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА ВО**  
**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ПАКЕТ 1)**

Член 1

Во Одлуката за започнување постапка за доделување концесија за вршење на работите на изградба, реконструкција, одржување, наплата на патарина и користење на дел од државните патишта во Република Македонија (Пакет 1) бр.19-5661/1 од 6.11.2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 134/09, 153/09, 21/10 и 42/10) во член 4 став 1 алинејата 5 се менува и гласи:

„- правно лице или конзорциум избрани за концесионер се должни да основаат правно лице со седиште во Република Македонија, кое како концесионер ќе го склучи договорот за концесија со концедентот, при што со тендерската документација ќе се определи формата на правното лице-концесионер, висината на капиталот, обврските на најповолниот понудувач во врска со неговото основање, како и другите односи помеѓу најповолниот понудувач, правното лице-концесионер и концедентот;“

По алинејата 5 се додаваат четири нови алинеи 6, 7, 8 и 9 кои гласат:

„- измена во составот на конзорциумот (промена на членови на конзорциумот, вклучување на нови членови или намалување на бројот на членови) може да се изврши пред поднесување на понуда, под услов водечкиот член на конзорциумот да остане непроменет и кандидатот да докаже дека променетиот конзорциум ја задржал најмалку истата економско-финансиска и техничка способност која ја поседувал конзорциумот кој учествувал во постапката на претквалификација на кандидатите;

- начинот и видот на одговорност на членовите на конзорциумот за обврските од договорот за концесија ќе се определи согласно членот 21-а став 2 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 139/08, 64/09 и 52/10);

- договорот за концесија ќе го склучат концедентот и правното лице основано од најповолниот понудувач, во рок кој не може да биде подолг од 180 дена од денот на донесувањето на одлуката за избор на најповолен понудувач;

- концедентот и најповолниот понудувач, на барање на најповолниот понудувач, можат да водат преговори заради деталзирање на концесискиот договор при што се должни да постапуваат согласно условите за доделување на концесијата утврдени во тендерската документација, а предмет на преговори не може да бидат условите за кои во тендерската документација е означено дека нема да се преговара.“

#### Член 2

Во член 6 ставот 2 се менува и гласи:

„Рокот за спроведување на постапката ќе изнесува најмногу 515 дена од денот на објавувањето на јавниот повик за доставување барања за учество во постапката во „Службен весник на Република Македонија“, при што:“, а алинејата 1 се менува и гласи :

- рокот за доставување барања за учество во постапката е 188 дена од денот на објавување на јавниот повик за доставување барања за учество.“

Ставот 3 се менува и гласи :

„Учеството во постапката за доставување понуди е условено со плаќање надомест за тендерската документација и со давање гаранција од понудувачот во вид на депонирани средства или банкарска гаранција во висина од 1.100.000,00 евра што претставува 0,25% од проценетата вредност на концесијата.“

#### Член 3

По членот 11 се додава нов член 11-а кој гласи:

#### „Член 11-а

Договорот за концесијата и правата и обврските кои произлегуваат од истиот може да се пренесат целосно или делумно, по предходна одлука за согласност, доколку со посебниот закон не е предвидено дека концесијата не може да се пренесе и со тоа да не се загрозува континуираното и квалитетно спроведување на концесијата.“

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2438/1  
27 април 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

#### 1049.

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 139/08, 64/09 и 52/10) и член 11 став 1 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 52/09 и 114/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.04.2010 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ, НАПЛАТА НА ПАТАРИНА И КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ПАКЕТ 2)**

#### Член 1

Во Одлуката за започнување постапка за доделување концесија за вршење на работите на изградба, реконструкција, одржување, наплата на патарина и користење на дел од државните патишта во Република Македонија (Пакет 2) бр.19-5661/2 од 6.11.2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 134/09, 153/09, 21/10 и 42/10) во член 4 став 1 алинејата 5 се менува и гласи:

„- правно лице или конзорциум избрани за концесионер се должни да основаат правно лице со седиште во Република Македонија, кое како концесионер ќе го

склучи договорот за концесија со концедентот, при што со тендерската документација ќе се определи формата на правното лице-концесионер, висината на капиталот, обврските на најповолниот понудувач во врска со неговото основање, како и другите односи помеѓу најповолниот понудувач, правното лице-концесионер и концедентот;“

По alineјата 5 се додаваат четири нови алинеи 6, 7, 8 и 9 кои гласат:

„- измена во составот на конзорциумот (промена на членови на конзорциумот, вклучување на нови членови или намалување на бројот на членови) може да се изврши пред поднесување на понуда, под услов водечкиот член на конзорциумот да остане непроменет и кандидатот да докаже дека променетиот конзорциум ја задржал најмалку истата економско-финансиска и техничка способност која ја поседувал конзорциумот кој учествувал во постапката на претквалификација на кандидатите;

- начинот и видот на одговорност на членовите на конзорциумот за обврските од договорот за концесија ќе се определи согласно членот 21-а став 2 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 139/08, 64/09 и 52/10);

- договорот за концесија ќе го склучат концедентот и правното лице основано од најповолниот понудувач, во рок кој не може да биде подолг од 180 дена од денот на донесувањето на одлуката за избор на најповолен понудувач;

- концедентот и најповолниот понудувач, на барање на најповолниот понудувач, можат да водат преговори заради деталзирање на концесискиот договор при што се должни да постапуваат согласно условите за доделување на концесијата утврдени во тендерската документација, а предмет на преговори не може да бидат условите за кои во тендерската документација е означено дека нема да се преговара.“

#### Член 2

Во член 6 ставот 2 се менува и гласи:

„Рокот за спроведување на постапката ќе изнесува најмногу 515 дена од денот на објавувањето на јавниот повик за доставување барања за учество во постапката во „Службен весник на Република Македонија“, при што:“; а alineјата 1 се менува и гласи:

- рокот за доставување барања за учество во постапката е 188 дена од денот на објавување на јавниот повик за доставување барања за учество.“

Ставот 3 се менува и гласи:

„Учеството во постапката за доставување понуди е условено со плаќање надомест за тендерската документација и со давање гаранција од понудувачот во вид на депонирани средства или банкарска гаранција во висина од 1.400.000,00 евра што претставува 0,25% од проценетата вредност на концесијата.“

#### Член 3

По членот 11 се додава нов член 11-а кој гласи :

#### „Член 11-а

Договорот за концесијата и правата и обврските кои произлегуваат од истиот може да се пренесат целосно или делумно, по предходна одлука за согласност, доколку со посебниот закон не е предвидено дека концесијата не може да се пренесе и со тоа да не се загрозува континуираното и квалитетно спроведување на концесијата.“

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2438/2  
27 април 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

#### 1050.

По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за култура, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2010, направена е техничка грешка, поради што се дава

### И С П Р А В К А НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

Во член 1, на крајот од реченицата наместо точката, треба да стои запирка и да се додадат зборови: „за изградба на објект „Порта Македонија“.“

Бр. 51-2378/2  
28 април 2010 година  
Скопје

Од Владата на Република  
Македонија,

1051.

По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за дополнување на Одлуката за продажба на становите на кои права, должност и одговорности во поглед на располагањето има Републиката, направена е техничка грешка, поради што се дава

**И С П Р А В К А**  
**НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИТЕ**  
**НА КОИ ПРАВА, ДОЛЖНОСТ И ОДГОВОРНОСТИ ВО ПОГЛЕД НА РАСПОЛАГАЊЕТО**  
**ИМА РЕПУБЛИКАТА**

По текстот на Одлуката за дополнување на Одлуката за продажба на становите на кои права, должност и одговорности во поглед на располагањето има Републиката, се приложува Листата за бодирање на кандидати (како составен дел на оваа одлука).

Бр. 51-2246/2  
28 април 2010 година  
Скопје

Од Владата на Република  
Македонија

Прилог

БОДИРАЊЕ НА КАНДИДАТИ		БОДОВИ
Млади брачни двојки до 38 години старост и кои се во браќ до 8 години	<b>ВО БРАК</b>	
	до 1 години	2
	од 1 до 2 години	4
	од 2 до 3 години	6
	од 3 до 4 години	8
	од 4 до 5 години	10
	од 5 до 6 години	12
	од 6 до 7 години	14
	од 7 до 8 години	16
	<b>БРОЈ НА ДЕЦА</b>	
	1 дете	10
	2 деца	20
	3 деца	30
	4 деца и повеќе	40
Самохран родител	<b>ПЕРИОД НА САМОХРАН РОДИТЕЛ</b>	
	до 1 години	4
	од 1 до 2 години	8
	од 2 до 3 години	12
	над 3 години	16
	<b>БРОЈ НА ДЕЦА</b>	
	1 дете	10
	2 деца	20
	3 деца	30
	4 деца и повеќе	40
Понуден % (процент) на учество од вкупната цена на станот	од 30 % до 40%	8
	од 40% до 50%	14
	од 50% до 60%	20
	од 60% до 70%	26
	од 70% до 80%	32
	од 80% до 90%	38
	во готово 100%	44



1052.

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.04.2010 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО, КОНКУРЕНТНОСТА И ИНОВАТИВНОСТА  
НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 2010 ГОДИНА**

**Член 1**

Со оваа програма се уредува намената на средствата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во вкупен износ од 4.000.000 (четири милиони) денари, обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2010 година, раздел 10001, програма 4, потпрограма 40 – Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија, ставка 464.

**Член 2**

Средствата од член 1 на оваа програма ќе се користат за следниве намени:

**1. Претприемачки награди**

Организирање медиумска кампања и доделување награди за микро и мали претпријатија. Најмалку две награди за микро и две за мали претпријатија

**20.000 денари**

**2. Претприемачко образование**

Реализирање на 3 работилници за промоција на претприемништвото и обука за подготвување на бизнис план меѓу младите луѓе (студенти и ученици) со вкупен опфат на 150 студенти

**120.000 денари**

**3. Европска недела на претприемачите**

Организирање на Европскиот ден на претприемачи - годишен настан (9-ти мај).  
Организирање на национален форум за МСП.

**240.000 денари**

**4. Подигање на свеста на Информациско - комуникациска технологија**

Организирање на 3 регионални презентации за промоција на значењето на информациско - комуникациска технологија.

**220.000 денари**

**5. Доживотно учење - претприемништво**

Организирање на 3 регионални семинари за промоција на концептот за доживотно учење и Законот за образование на возрасни, како и 1 тркалезна маса на оваа тема иницирана од локални партнери.

**220.000 денари**

**6. Публикување брошури за МСП**

Публикување брошури и организирање кампања во соработка со деловни здруженија, комори, медиуми за значењето и улогата на претприемништвото и на МСП.

**180.000 денари**

**7. Промотивни активности (саеми, работилници, деловни партнерства)**

Поддршка при организирање на саеми во земјата и странство за МСП и занаетчи, организирање на директни средби и поддршка при склучување на партнерства, изнајмување празен саемски простор и трошоци за пријавување за учество на истите и покривање на трошоци за рекламни материјали.

**180.000 денари**

**8. Кофинансирање на останати донаторски проекти**

Подобрување на продуктивноста на мали и средни претпријатија преку донаторски проекти.

**120.000 денари**

**9. Организирање на локални семинари за иновации и МСП**

Организирање на 2 регионални презентации за промоција на значењето на иновациите и МСП.

**30.000 денари**

**10. Организирање на информативни сесии за достапноста од финансиски инструменти за МСП**

Организирање на 2 регионални информативни сесии за промоција на финансиските извори достапни за МСП.

**30.000 денари**

**11. Изработка на web страна за регионалните центри**

Изработка и едногодишно одржување на web страна за МСП.

**120.000 денари**

**12. Регионална промоција на Нацрт тригодишна програма за МСП (2011-2013)**

Организирање на 3 регионални презентации за промоција на Нацрт тригодишната програма за МСП пред претприемачите.

**20.000 денари**

**13. Извештајот за анализа за потребите на обуки**

Презентирање на резултатите и препораките од извршената анализа за потребите од обуки кај 900 претпријатија од 2009 година, пред заинтересираните институции и организации за деловна поддршка.

**120.000 денари**

**14. Инфо пулт - проект во соработка со регионалните центри**

Поддршка на деловните центри во активностите поврзани со понатамошно функционирање на мрежата на центри, и имплементација на програми за помош, информирање и советување на МСП и креирање на база на податоци за МСП во општините.

**800.000 денари**

**15. Ваучерски систем за советување**

Имплементација на ваучерски систем за советување за советодавни услуги кај намалку 50 клиенти, вклучување на нови (најмалку 2) бизнис центри во ваучерскиот систем за советување, одржување на web страна за консултанти, воведување на иновативен ваучер, воведување на нова целна група потенцијални претприемачи, мониторинг на претпријатија корисници на ваучер кај најмалку 30 клиенти.

**1.200.000 денари**

**16. Општа обука на МСП и здруженија во рамки на стопанските комори за заштита на правата од интелектуална сопственост**

Подготовка на краткорочни планови и програми за општа обука на МСП и здруженија во рамки на стопанските комори и спроведување на обуки за заштита на правата на интелектуална сопственост (предвидено во Акцискиот план на Стратегијата за интелектуална сопственост).

**20.000 денари**

**17. Специјализирана обука за создавање и користење на сертификатни марки и географски називи за мали и средни претпријатија и земјоделски здруженија**

Подготовка на краткорочни планови и програми за обука за создавање и користење на сертификатни марки и географски називи за МСП и земјоделски здруженија и спроведување на обуки во соработка со Министерството за земјоделство, водостопанство и шумарство (предвидено во Акцискиот план на Стратегијата за интелектуална сопственост).

**20.000 денари**

**18. Организирање на обуки за консултанти**

Организирање на обука на минимум 15 консултанти од дефицитарна област која што е потребна за поддршка на МСП.

**120.000 денари**

**19. Воспоставување на национален акредитационен систем за консултанти**

Организирање на промотивен настан за презентација на акредитирани консултанти.

**120.000 денари**

**20. Обуки за малите и средните претпријатија**

Организирање на најмалку 3 обуки согласно резултатите од Анализата за потребите од обуки.

**100.000 денари**

**Член 3**

Агенцијата за своето работење и за користењето на средствата поднесува извештај до Министерството за економија најмалку два пати годишно.

Агенцијата за поддршка на претприемништво на Република Македонија, заклучно со 31.01.2011 година до Владата на Република Македонија ќе достави извештај со финансиски показатели за реализација на оваа програма, во кои ќе бидат опфатени постигнатите резултати како и образложението за евентуални отстапувања од планираните активности.

**Член 4**

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-6826/1-09  
20 април 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1053.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.04.2010 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА  
ПОД БРОЈ 19-6940/1 ОД 13.11.2007 ГОДИНА ИЗДА-  
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТР-  
ГОВИЈА И УСЛУГИ „ХАНЗА КЕРАМИКА“ ДОО  
УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО ЗА ПОСТОЈАНО ПРИ-  
РЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ИГРА НА СРЕЌА  
„ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ“**

1. Во Лиценцата под бр. 19-6940/1 од 13.11.2007 година издадена на Друштвото за производство, трговија и услуги „Ханза Керамика“ ДОО увоз-извоз Куманово, за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“, во точката 2 зборовите: „ул. „Борис Кидрич“ бр. 3, во Куманово“ се заменуваат со зборовите: „ул. „Јулиска Краина“ бр. 1 во Куманово“.

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2086/1  
20 април 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1054.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.04.2010 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА  
ПОД БРОЈ 19-1879/1 ОД 26.05.2005 ГОДИНА ИЗДА-  
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТР-  
ГОВИЈА И УСЛУГИ „АСТРА ЕЛЕКТРОНИК  
КОМПАНИ“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕ-  
ДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под број 19-1879/1 од 26.05.2005 година, издадена на Друштвото за производство, трговија и услуги „Астра Електроник Компани“ ДОО Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3, бројот “55” се заменува со бројот “25”.

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2087/1  
20 април 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,  
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

1055.

Врз основа на член 57 став 1 алинеја 2 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

**НАРЕДБА  
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВETERИНАРНИТЕ МЕР-  
КИ И КОНТРОЛИ ЗА ЗАШТИТА НА ЈАВНО  
ЗДРАВСТВО ОД КОНТАМИНЕНТИ ИЛИ РЕЗИ-  
ДУИ КОИ СЕ ПРЕНЕСУВААТ ОД ЖИВОТНИТЕ  
ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО  
ВО 2010 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа наредба се определуваат ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавно здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животните или производите од животинско потекло кои треба да се извршат во 2010 година.

Член 2

**Мониторинг на резидуи и недозволен  
супстанции**

(1) Мониторингот над одгледувањето на животните и примарното производство на храна од животинско потекло се врши заради откривање на присуство на резидуи и недозволен супстанции кај живи животни, нивните производи и сировини, и добиточната храна, за цел заштита на здравјето на луѓето и обезбедување на услови за несметан промет со производи од животинско потекло.

(2) Мониторингот се спроведува на: фарми, кланици, млекари, објекти за одгледување и преработка на риби, мед, објекти за собирање и сортирање на јајца, и други оператори со храна од животинско потекло.

(3) Мониторингот на резидуи и недозволен супстанции се спроведува согласно Правилникот за начинот на вршење на ветеринарно санитарен преглед и контрола и начинот на водење на евиденција за резидуи и определени супстанции во сировини, живи животни и производи од животинско потекло.

(4) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2010 година.

(5) Освен мониторингот на резидуи и недозволен супстанции од став (3) на овој член, операторите со храна треба да обезбедат контролата на резидуи врз основа на сопствена анализа на ризик, специфичен за одредени вид/категорија објект, потеклото на сировината, и производниот процес.

Член 3

**Мониторинг на зоонози и причинители  
на зоонози**

(1) Мониторингот на зоонози и причинители на зоонози се врши заради идентификување и карактеризирање на опасностите, процена на изложеноста и утврдување на ризикот поврзан со зоонози и причинители на зоонози, со цел заштита на здравјето на луѓето и обезбедување на услови за несметан промет со производи од животинско потекло.

(2) Мониторингот се врши во сита фази на ланецот на производство на храна, а особено на ниво на примарно производство, вклучително и производство на добиточна храна.

(3) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2010 година.

(4) Освен мониторингот на зоонози и причинители на зоонози кои се спроведуваат согласно оваа наредба, операторите со храна треба да обезбедат контрола на зоонозите и причинители на зоонози и врз основа на сопствена анализа на ризик, специфичен за одредени вид/категија објект, потеклото на сировината, и производниот процес.

(5) Во фабриките за добиточна храна треба да се земаат и доставуваат на бактериолошка анализа во одобрена лабораторија мостри на сите сировини од животинско потекло кои се користат за производството на добиточна храна, пред приготвувањето на добиточната храна, а еднаш месечно и репрезентативна мостра од сите готови крмни смеси.

(6) Заради утврдување на сите салмонели, потребно е во резултатите на наодот да се наведат сите серотипови утврдени со лабораториското испитување.

#### Член 4

##### **Мониторинг на хигиенската исправност и квалитет на храната од животинско потекло**

(1) Мониторингот на хигиенската исправност и квалитет на храната од животинско потекло се врши заради утврдување на степенот на исполнување на барањата за хигиенска исправност и квалитет на храната од животинско потекло.

(2) Мониторингот се врши во сита фази на ланецот на производство и промет на храната.

(3) Средства за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2010 година.

#### Член 5

##### **Мониторинг на безбедност, хигиенска исправност и квалитет на добиточната храна и други производи за исхрана на животните**

(1) Мониторингот на безбедност, хигиенска исправност и квалитет на добиточната храна се врши заради утврдување на степенот на исполнување на барањата за безбедност, хигиенска исправност и квалитет на добиточната храна и другите производи за исхраната на животните.

(2) Мониторингот се врши во сита фази на ланецот на производство и промет на добиточната храна.

(3) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2010 година.

#### Член 6

##### **Контрола на микробиолошки критериумите за сирово млеко**

Сите оператори со храна (примарни производители на млеко и објекти за преработка на млеко) кои ставаат во промет млеко за исхрана на луѓето, треба да обезбедат испитување на сирово млеко во согласност со кри-

териумите за соматски клетки и број на микроорганизми на ниво на одгледувалиште најмалку два пати месечно согласно Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи.

#### Член 7

##### **Контрола на операторите со храна кои произведуваат млеко**

Управата за ветеринарство два пати годишно во секое одгледувалиште за производство на млеко зема мостри на млеко за утврдување на исполнување на условите за производство на сирово млеко согласно Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи во однос на:

- вкупниот број на микроорганизми
- бројот на соматски клетки
- хемиски состав и
- присуство на антибиотици, резидуи и недозволен супстанции.

#### Член 8

##### **Микробиолошки критериуми**

(1) Операторите со храна од животинско потекло треба да воспостават соодветни програми на испитувањата во однос на усогласеност со микробиолошките критериуми утврдени во Правилникот за посебните барања за безбедност на храната по однос на микробиолошките критериуми, во испитувања според вредности за определените критериуми преку земање на мостри, спроведување на анализи и имплементирање на корективни активности.

(2) Кога резултатите од извршените испитувања се незадоволителни, операторите со храна треба да презема мерки согласно Правилникот за посебните барања за безбедност на храната во однос на микробиолошките критериуми, и други активности неопходни за заштита на здравјето на потрошувачите.

(3) Управата за ветеринарство преку официјалните ветеринари зема мостри за утврдување на исполнување на микробиолошките критериуми и верификување на критериумите за безбедноста на храната и критериумите за хигиената на процесот согласно Правилникот за посебните барања за безбедност на храната по однос на микробиолошките критериуми.

(4) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри од став (3) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2010 година.

#### Член 9

##### **Контрола на штетници**

Заради заштита на здравјето на луѓето, заштита на животната средина и здравствена заштита на животните, операторите со храна од животинско потекло треба да воспостават соодветни програми за контрола на штетници, согласно технолошките карактеристики на процесот на производство на операторот. Дератизацијата треба да се спроведе од операторот односно правни лица кои се одобрени за вршење на таа дејност согласно прописите од областа на здравството.

## Член 10

**Мониторинг на резидуи и недозволен супстанции, мониторинг на хигиенската исправност и квалитетот на храната од животинско потекло и микробиолошки критериуми при увоз на производи од животинско потекло**

(1) Управата за ветеринарство преку официјалните ветеринари зема мостри од производи од животинско потекло кои се увезуваат во Република Македонија со цел вршење мониторинг заради откривање на присуство на резидуи и недозволен супстанции кај живи животни, нивните производи и суровини, и добиточната храна, со цел заштита на здравјето на луѓето и обезбедување на услови за несметан промет со производи од животинско потекло.

(2) Мониторингот на резидуи и недозволен супстанции се спроведува согласно Правилникот за начинот на вршење на ветеринарно санитарен преглед и контрола и начинот на водење на евиденција за резидуи и определени супстанции во суровини, живи животни и производи од животинско потекло.

(3) Управата за ветеринарство преку официјалните ветеринари зема мостри на храна од животинско потекло кои се увезуваат во Република Македонија со цел вршење мониторинг на хигиенската исправност и квалитет на храната од животинско потекло заради утврдување на степенот на исполнување на барањата за хигиенска исправност и квалитет на храната од животинско потекло.

(4) Управата за ветеринарство преку официјалните ветеринари зема мостри на храната од животинско потекло која се увезува во Република Македонија заради утврдување на исполнувањето на условите на микробиолошките критериуми и верификување на критериумите за безбедноста на храната и критериумите за хигиената на процесот согласно Правилникот за посебните барања за безбедност на храната по однос на микробиолошките критериуми.

(5) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри од ставовите (1), (3) и (4) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2010 година.

(6) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри при задолжителното лабораториско испитување на следните десет пратки со производи од животинско потекло во случај кога производитите од животинско потекло не ги исполнуваат условите утврдени со прописите од областа на ветеринарното здравство, се на товар на увозникот на производитите согласно член 79, став (1) точка 2) од Законот за ветеринарно јавно здравство.

(7) Во случај на добиен позитивен наод од лабораториските испитувања на производи од животинско потекло кога земањето мостри од ставовите (1), (3) и (4) од овој член се спроведени при постоење на сомнеж, трошоците за земањето мостри се на товар на увозникот на производитите согласно член 64, став (5) од Законот за ветеринарно јавно здравство.

(8) Спроведувањето на мерките од ставовите (1), (3), (4), (6) и (7) од овој член се врши согласно одредбите од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло.

## Член 11

**Влегување во сила**

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.11-18160/4  
16 април 2010 година  
Скопје

Министер,  
**Љупчо Димовски, с.р.**

**КОМИСИЈА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИ 1056.**

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/08 и 64/09), Комисијата за верификација на фактите, на седницата одржана на 27.04.2010 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДАТУМОТ ОД КОЈ ПОЧНУВА ДА ТЕЧЕ РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ЗАВЕРЕНА ПИСМЕНА ИЗЈАВА**

I. Согласно член 6 став 2 од Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција, нотарски заверена писмена изјава до Комисијата за верификација на фактите од 5 мај до 5 јуни 2010 година, треба да ја достават следната категорија на носители на јавна функција:

- Претседавач и членови на совет на општина и на Градот Скопје.

II. Писмените изјави да се доставуваат на бул. „Гоце Делчев“ бб, на 17-ти кат во зградата на МРТВ.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Текстот на изјавата може да се симне од веб - страницата на Комисијата за верификација на фактите [www.kvf.org.mk](http://www.kvf.org.mk)

Бр. 02-297/1  
27 април 2010 година  
Скопје

Претседател на Комисијата  
за верификација на фактите,  
**Јанаке Витановски, с.р.**

## ИЗДАНИЈА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

Р.бр	Издание	Цена денари	Р.бр	Издание	Цена денари
1	МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ ВО ПОЛИТИКАТА НА ГЕРМАНИЈА НА БАЛКАНОТ (1919-1933) Погледите на Германија за македонското прашање и изгледите за негово решавање како најголем проблем на Балканот во двесеттите години од XX век м-р Митко Јованов	500,00	23	ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (редакциска збирка), 2007	150,00
2	СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕГУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА - студентски проект -	800,00	24	ЗАКОН ЗА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ (издание 2007)	120,00
3	МЕГУНАРОДНИ ЧОВЕКОВИ ПРАВА - Д-р Звонимир Јанкулоски	1300,00	25	ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ Станка Трајкова и Олгица Костова (со коментар и прилози), 2006	700,00
4	КРИВИЧЕН ЗАКОНИК Акад. Владо Камбовски	800,00	26	ИЗБОРЕН ЗАКОНИК (редакциски пречистен текст), 2008	200,00
5	КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА - проф. д-р Бранислав Симоновиќ - проф. д-р Методија Ангелески - доц. д-р Душко Стојановски	1000,00	27	ЗАКОН ЗА СТЕЧАЈ Д-р Кирил Чавдар (со објаснувања, судска практика и Предметен регистар), 2006	600,00
6	ЗАКОН ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА (редакциски пречистен текст), 2008	450,00	28	ЗБИРКИ НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА, 2004. а) I книга – (Законите за: локалната самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за Градот Скопје; финансирање на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст)	280,00
7	ЗАКОН ЗА ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА (издание 2008)	350,00	б) II книга – (Законите за: комуналните такси; даноците на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за вршење на занаетичка дејност)	210,00	
8	ЗАКОН ЗА ВОНПАРНИЧНА ПОСТАПКА, 2008	200,00	в) III книга – (Законите за: основното образование; средното образование; заштита на децата и Законот за социјалната заштита – редакциски пречистени текстови)	245,00	
9	ЛЕКСИКОН НА ПОИМИ ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ, 2009	400,00	г) IV книга – (Закон за управување со отпадот; Закон за заштита на природата; Закон за квалитетот на амбиентниот воздух)	245,00	
10	ЗАКОН ЗА ИЗВРШУВАЊЕ (редакциски пречистен текст), 2008	300,00	д) КОМПЛЕТ ОД ЧЕТИРИТЕ КНИГИ - ЗБИРКИ НА ЗАКОНИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА, 2004	840,00	
11	ЗАКОН ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ (издание 2008)	200,00	29	ЗБИРКА НА МЕГУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КРИВИЧНОТО ПРАВО, 2000	80,00
12	ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ (редакциски пречистен текст), 2008	300,00	30	ЗАКОН ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА Д-р Стефан Георгиевски, 2000 (со коментар, објаснувања и обрасци)	160,00
13	ЗАКОН ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ (со подзаконски акти) (редакциска збирка), 2007	200,00	31	ЗАКОН ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ, 2008	200,00
14	ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА (редакциска збирка), 2007	400,00	32	ЗАКОН ЗА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ, 2008	150,00
15	ЗАКОН ЗА НОТАРИЈАТОТ (издание 2007)	250,00	33	ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА, 2008	120,00
16	ЗАКОН ЗА БАНКИТЕ (издание 2007)	300,00	34	ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИ И ДРУГИ ВИДОВИ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО, 2008	150,00
17	ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД БУЧАВА ВО ЖИВОТНА СРЕДИНА (издание 2007)	100,00	35	ЗАКОН ЗА ДОГОВОРЕН ЗАЛОГ, 2008	150,00
18	ЗАКОН ЗА ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО (издание 2007)	50,00	36	ЗАКОН ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, 2008	200,00
19	ЗАКОН ЗА УПРАВНИТЕ СПОРОВИ (издание 2007)	80,00	37	ЗАКОН ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА, 2008	100,00
20	ЗАКОН ЗА СОПСТВЕНОСТ И ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА (издание 2007)	150,00	38	ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ, 2008	300,00
21	ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО (редакциска збирка), 2007	500,00	39	ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА СУДОВИТЕ (Законите за: судовите; судскиот буџет; Судскиот совет; платите на судите; судска служба), 2008	400,00
22	ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЈАВНО ЗДРАВСТВО ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВО ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ (редакциска збирка), 2007	400,00	40	ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА, 2009	200,00
			41	ЗАКОН ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТНОСТ, 2009	150,00
			42	ЗАКОН ЗА АЗИЛ И ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА, 2009	150,00
			43	ЗАКОН ЗА СЕМЕЈСТВОТО, 2009	250,00
			44	ЗАКОН ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, 2009	200,00

### П О Р А Ч К А Б Р . 5 9

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ примероци; р.бр. \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ примероци; р.бр. \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ примероци; р.бр. \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ примероци; р.бр. \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ примероци; р.бр. \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-551-24-01.

Порачател: \_\_\_\_\_

Место: \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, тел./факс \_\_\_\_\_

Потпис на порачателот

Во \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2009 година. (М.П.) \_\_\_\_\_



www.sivesnik.com.mk  
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-5512400.  
Телефакс: +389-2-5512401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2010059